



Макарунс, а не Макаронс

Фичо ќе подготви едноставен и брз десерт од кокос, Макарунс. Тоа не е исто со Макаронс, кои содржат бадеми и се многу посложени за подготовка.



Вид на оброк: **Десерт**

Комплексност: **Лесно**

Број на лица: **4 лица**

Време на подготовка: **2 до 3 часа**

Состојки:

- 6 шолји сушен кокос
- 400 мл кондензирано млеко
- 2 лажици ванила екстракт

Ќе ви треба и:

- 200 грама млечно или темно чоколадо

Чекор 1

Рерната загрејте ја на 175 степени.

Чекор 2

Во сад за матење убаво соединете ги состојките за макарунс. Формирајте неправилни колачи и наредете ги во Ростер тавата.

Чекор 3

Печете 12-18 минути во зависност од рерната, или додека да заруменат.

Чекор 4

Растопете го чоколадото и попрскајте ги колачите од горе.

Чекор 5

Сервирајте!

Совет

За да го промените вкусот на колачите, користете различни ароми.



Користени производи:



Ростер тава



Сад за сос



Ти благодариме што си дел од МоиРецепти заедницата.
Испрати го твојот омилен рецепт на www.moirecepti.mk